



The project is funded by  
the European Union



The project is implemented by  
Center for Economic Analyses



## Центар економски анализи (ЦЕА) Ве поканува на завршен настан

---

### **ТЕМА: Даночното однесување за подобра даночна одговорност**

локација: Хотел Double Tree Hilton Скопје, Булевар АСНОМ 17

онлајн: zoom линк дополнително ќе биде доставен

15 Декември 2021, Среда, Скопје, (11:30 – 15.30 СЕТ)

Центарот за економски анализи (ЦЕА) - Скопје со задоволство Ве поканува да учествувате на завршниот проект настан на тема „Увид во даночното однесување за подобра даночна усогласеност и одговорност“, на 15 декември 2021 година во хотел Double Tree Hilton Скопје или онлајн преку zoom платформа.

Целта на овој хибриден настан е да ги презентира резултатите и предлози за подобрена даночна одговорност преку резултатите од подобреното даночното однесување, преку пилот-искуствата во Северна Македонија како и низа меѓународни искуства.

На настанот се планирани неколку сесии на кои ќе се презентираат и дискутираат предизвиците на локалната самоуправа во прибирањето на локалните даноци, меѓународните искуства со интервенции во даночното однесување и даночниот морал, ефектите од пилот-искуствата за влијание врз даночното однесување во Северна Македонија на локално ниво како и вклученоста на граѓаните како фактор за даночниот морал.

Настанот е дел од Проектот за даночна одговорност – Кон граѓанска одговорност и одговорни даноци, кофинансиран од ЕУ, имплементиран од ЦЕА. Проектот имаше за цел да придонесе за унапредување на даночната одговорност и на граѓаните и на властите во Северна Македонија.

Настанот е од отворен карактер, но сите учесници, било со физичко или виртуелно присуство, потребно е да се пријават однапред за начинот на присуство на следниот линк <https://forms.gle/uiw7BG36U2rU4yCd7>

Со задоволство го очекуваме вашето учество.

Организатор,

Центар за економски анализи



Проект за даночна одговорност – Кон граѓанска одговорност  
и одговорни даноци





The project is funded by the European Union



The project is implemented by Center for Economic Analyses



## НАЦРТ АГЕНДА (хибридна форма)

- 11.00-11.30 **Регистрација на учесниците и кафе за добредојде**
- 11.30-11.50 **Отворање**
- Модератор и презентер на сесија, **НИКОЛОВ Марјан**, *Претседател на ЦЕА*
  - **ЈАНМАТ Freek**, *Head Operations I (економски развој, владеење на право, јавна администрација), ДЕУ Скопје*
  - **ТРАЈКОВСКИ Горан**, *Градоначалник на Делчево*
- 11.50-12.20 **Сесија 2: Президиуми во прибирањето на локалните даноци**
- Модератор и презентер: **ГАРВАНЛИЕВА АНДОНОВА Весна**, *Проектен координатор и Економист, ЦЕА*
  - **КАРАКАШОВ Љупчо**, *Општина Пехчево*
  - **СТОЈМЕНОВСКИ Тони**, *Општина Делчево*
  - **АНГЕЛОВСКА Валентина**, *Општина Крива Паланка*
  - **ЈОСИФОВСКА Оливера**, *Општина Гостивар*
- 12.20-13.10 **Сесија 3: Даночен морал и даночно однесување: меѓународни искуства**
- Модератор и презентер: **НИКОЛОВ Марјан**, *Претседател на ЦЕА*
  - **KARVER Jonathan** *Аналитичар на истражувања, и LUCCHETTI Leonardo*, *Економист Светска Банка*
  - **MADZAREVIC-SUJSTER Sanja**, *Виш Економист Светска Банка*
  - **ГЛИГОРОВ Зоран**, *помошник раководител на сектор за јавни приходи и даноци и царински политики, Министерство за финансии*
  - **МИХАЈЛОВСКИ Марјан**, *Раководител на сектор за меѓународна соработка, УЈП (да се потврди)*
- 13.10-13.30 **Кафе пауза**
- 13.30-14.00 **Сесија 4: Доброволно плаќање на даноците и вклученост на граѓаните во носење на одлуки**
- Модератор и презентер: **ДИМОВСКА Габриела и ПЕТРОВСКА Ана Марија**, *Економист, ЦЕА*
  - **КАРАКАШОВ Љупчо**, *Општина Пехчево*
  - **СТОЈМЕНОВСКИ Тони**, *Општина Делчево*
  - **АНГЕЛОВСКА Валентина**, *Општина Крива Паланка*
  - *Општина Гостивар (да се потврди)*



The project is funded by the European Union



The project is implemented by Center for Economic Analyses



14.00-14.30

**Сесија 5: Експериментални методи за поттикнување на даночен морал и однесување на даночните обврзници: искуства**

- Модератор на сесија: **ПЕТРОВСКА Ана Марија**, Економист, ЦЕА
- *Искуства со однесувањето на даночните обврзници: данок на имот во Северна Македонија*, **ГАРВАНЛИЕВА АНДОНОВА Весна**, Економист, ЦЕА
- *Искуствата со влијание врз однесувањето на индивидуите и фирмите, во Албанија, Косово и Полска*, **KARVER Jonathan** Аналитичар на истражувања, и **LUCCHETTI Leonardo**, Економист, Светска Банка

14.30-14.45

**Прашања и завршни согледувања**

14.45-15.30

**Коктел**

Важна забелешка:

Превод: од македонски на англиски јазик и обратно

Контакт лице: Габриела Димовска, [ceaorgmk@gmail.com](mailto:ceaorgmk@gmail.com), 02/2444 766

*Настанот за учесниците со физичко присуство се организира во согласност со безбедносните протоколи во услови на КОВИД-19, кои вклучуваат приложување на потврда за имунизација или за прележан КОВИД-19 (45 дена од оздравувањето), задолжително носење на заштитни маски, мерење на температура при влез во просторијата, дезинфекција на раце и одржување на физичко растојание.*